

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА

ЗАВЕРКА НА ЛЕТНИОТ И УПИС НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР

ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД

Заверка на летниот и упис на зимскиот семестар РЕДОВНИТЕ студенти од сите студиски програми ќе се изведува:

Од 21.09.2020 до 02.10.2020 година од 9,00 до 15,00 часот

Индексите со потребната документација ќе се оставаат пред деканатот кај лицата задолжени за прием на документите

Заверка на летниот и упис на зимскиот семестар ВОНРЕДНИТЕ студенти од сите студиски програми ќе се изведува:

Од 12.10.2020 до 23.10.2020 година

НАПОМЕНА:

1. Направена евалуација за сите задолжителни предмети од претходниот летен семестар. Доколку не е направена евалуација во предвидениот рок, уплатени 1.000,00 ден на сметката на Медицинскиот Факултет
2. Направен електронски упис во IKNOW системот со зададени задолжителни и изборни предмети
3. Уредно пополнет лист за упис на зимскиот семестар со напишани предмети кои што претходно сте ги задале во IKOW системот и задолжително наведен телефонски број за контакт.
4. Уредно пополнет лист за заверка на летниот семестар со наведени сите задолжителни предмети кои сте ги слушале и сте оствариле право на потпис во летниот семестар и задолжително пополнети имињата на професорите од кои сте добиле потпис
5. Уплатени 750 ден на следната сметка **ЖИРО СМЕТКИ НА УКИМ**

- **Назив на примачот:**

Универзитет Свети Кирил и Методија

- **Банка на примачот:**

Народна банка на РМ

- **Сметка:**

100000000063095

- **Сметка на буџетски корисник:**

1600103689-788-18

- **Приходна шифра и програма:**

723012-41

- **Цел на дознака:**

ИКСА за Медицински Факултет

6. Уплатена школарина за упис на семестар во износ од 6.150,00 ден за државна квота или 12.300, 00 со кофинансирање на следната сметка на Медицински Факултет

- **Назив на примачот:**

Медицински Факултет

- **Банка на примачот:**

Народна банка на РМ

- **Сметка:**

100000000063095

- **Сметка на буџетски корисник:**

1600111517-788-13

- **Приходна шифра и програма:**

- 723119-41 - за самофинансирање

- **Цел на дознака:**

за упис на семестар-ОМ (за општа медицина) или за упис на семестар-ТСС (за тригодишни стручни студии)

7. Предметите кои треба да се презапишат треба да се платат по кредити и тоа 200 ден од кредит за државна квота и 400 ден од кредит за приватна квота на следната сметка на Медицински Факултет

- **Назив на примачот:**

Медицински Факултет

- **Банка на примачот:**

Народна банка на РМ

- **Сметка:**

100000000063095

- **Сметка на буџетски корисник:**

1600111517-788-13

- **Приходна шифра и програма:**

- 723011-41

- **Цел на дознака:**

За презапишување на предметите (наведени предметите кои се презапишуваат)

ВАЖНО: Доколку се што е горенаведено не се исполни ,документите нема да бидат обработени и уписот нема да биде одобрен.